



Презентација од област Неонатологија и Интензивно Лекување

ЈЗУ Општа болница-Гевгелија

Болница за мајчинство и лекување на деца др.Сами Улус – Анкара,ТУРЦИЈА 31.01.2016 – 26.02.2016

Др.Рената Трајкова

Датум на презентација: 29.02.2016





*Болницата за мајчинство и лекување на деца др.Сами
Улус, постои од 1950 год.*

Др.Сами Улус работел во болницата од 1963-1965 год.

По неговата смрт болницата го добила името.

*Оттогаш па до денес болницата бележи развоен
подем, во моментот располага со 416 болнички
кревети , 969 вработени лица, со капацитет за 8500
операции годишно , најсовремена опрема, згрижува
годишно околу 270.000 пациенти и во своето 60-
годишно постоење е една од најдобрите детски
болници во регионот.*





Неонатолошкиот сектор се состои од две интензивни единици D и C, и неонатолошка единица во родилно одделение.

Единица D – згрижени прематурни новороденчиња , новороденчиња со RDS , NEK , сепса , SGA , макросомни бебиња , неонатални жолтици, дехидрации , пневмонија и др.

Единица C – згрижување на новороденчиња со конгенитални срцеви аномалии

Неонатолошка единица во склоп на родилно одделение



Активности во тек на престојот :

- следење на прематурни новородени
- следење на новородени со RDS ,NEK,сепса,новородени од мајки со дијабет,SGA,пневмонија и др.
- следење на пред и пост-оперативни новороденчиња со конгенитални срцеви аномалии
- опсервација на поставување на CVK
- опсервација при поставување на умбиликален катетар
- поставување на НГС ,уринарен катетар
- опсервација на катетризација и балона-дилатација на новородено со коарктација на аорта
- опсервација при поставување на катетар за перитонеална дијализа кај новородено со акутна бубрежна инсуфициенција
- опсервација на реализација на езофагограм кај дете суспектно за трахеоезофагеална фистула
- третман на новородени во родилна сала
- обука за интубација





ЗАКЛУЧОК:

- можност за едукација и работа по најсовремени стандарди
- тимска работа
- несебично гостопримство и менторство и покрај јазичната бариера
- тим кој е пријател и семејство на новороденчињата во тек на престојот во интензивната единица

